

Друштво за градежништво, производство  
трговија и услуги КАЛИНА ДООЕЛ  
Бр. 05/2020  
25.03.2020 год.  
Оризари

## ДОГОВОР

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА КОЧАНИ  
Бр. 05-407/4  
25.03.2020 год.  
КОЧАНИ

Склучен помеѓу:

1. **Општина Кочани**, со седиште на ул. "Раде Кратовче" бр.1 - Кочани , застапувана од одговорното лице на Општина Кочани - Градоначалникот на општина Кочани, Николчо Илијев ( во натамошниот текст : **Нарачувач**) и

2. **"Калина" ДООЕЛ с. Оризари - Кочани**, со седиште во с. Оризари застапувано од управителот Димитрија Јорданов, ДБ:4013000111340; ЕМБС: 5387981, жиро- с-ка 240130000092997- Уни банка АД Скопје (во понатамошниот текст: **Изведувач**).

### Предмет на договорот

#### Член 1

Предмет на Договорот за јавната набавка, со кој Изведувачот се обврзува да изврши определени работи во договорен рок, а Нарачувачот се обврзува да му исплати определена цена за тоа, е извршување на работи за:

#### - Пробивање и прочистување на патишта во рурални подрачја

Предметот на набавка од ст.1 на овој член е детално описан во Предмерот, составен дел на тендерската документација изработена од Нарачувачот, а по Одлука за јавна набавка од 13.02.2020 год., за спроведување на постапка со Поедноставена отворена постапка, со објавување на Оглас бр.02075/2020 на ЕСЈН на 13.02.2020 год., постапка која се спроведува преку ЕСЈН со е-Аукција.

#### Член 2

Работите од чл. 1 на овој Договор треба да се извршат според описот и количините од предмер пресметката, составен дел на овој Договор, согласно Програмата за уредување на простор во рурални подрачја за 2020 год., донесена од Советот на општина Кочани како и важечките прописи, правила и стандарди за ваков вид на работа.

#### Член 3

Со овој договор Нарачувачот и Изведувачот ги регулираат своите права и обврски.

### Вредност на договорот

#### Член 4

Изведувачот, работите наведени во чл. 1 од овој Договор, ќе ги изведе за вкупна цена од **1.350.000,00 денари без пресметан данок на додадена вредност**, согласно првична/конечна понуда поднесена преку ЕСЈН.

**Данокот на додадена вредност** на износот од ст.1 на овој член изнесува **243.000,00** денари или

**- вкупната вредност на Договорот за јавната набавка со вклучен ДДВ од 18 % изнесува: 1.593.000,00 денари.**

Во согласност со Извештајот за текот на е-Аукцијата генериран на ЕСЈН единечните цени за изразување на пооделните фази и позиции се утврдени и преземени од првична/конечна понуда поднесена преку ЕСЈН и истите се составен дел на овој Договор.

Корекција на цените на работите за предметот на договорот за јавна набавка не се дозволени и истите ќе останат фиксни за цело времетраење на реализација на договорот.

### ***Извор на средствата за реализација на договорот***

#### **Член 5**

Средствата за реализација на договорот за конкретната јавна набавка се обезбедени во Буџетот на Општина Кочани за 2020 год., Програма ФД, ставка 482.

### ***Начин и рок на плаќање***

#### **Член 6**

Плаќањето на работите кои се предмет на овој договор, ќе се врши по доставување на ситуација за извршени работи ( времена или завршна), што ја доставува Изведувачот, со дефинирани и изведени позиции, одложено до 60 / шеесет / дена, сметано од денот на приемот на истата во архивата на Нарачувачот.

Времената ситуација Изведувачот ја доставува до Нарачувачот во примерен рок по истекот на периодот за кој се однесува, потпишана и заверена од страна на определен Надзорен орган од Нарачувачот.

Завршната ситуација Изведувачот ја составува и поднесува на исплата до Нарачувачот, врз основа на стварно изведени и завршени работи, потпишана и заверена од страна на определен Надзорен орган од Нарачувачот.

#### **Член 7**

Нарачувачот има право да задржи сразмерен дел од цената за отстранување на недостатоците утврдени при примопредавањето на работите.

#### **Член 8**

Задржаниот дел од цената Нарачувачот може да го употреби за отстранување на недостатоците на изведените работи, ако Изведувачот на писмена покана од Нарачувачот не ги отстрани тие недостатоци во примерениот рок .

#### **Член 9**

Задржаниот износ, односно, неговиот непотрошени дел Нарачувачот му го исплатува на Изведувачот во рок од 8/осум/ дена од денот на примопредавањето на работите, односно, веднаш по отстранувањето на недостатоците утврдени при примопредавањето.

### ***Динамика на изведување на работите***

#### **Член 10**

Изведувачот е должен работите од предметот на договорот за јавната набавка описаны во чл.1 на овој Договор да ги изведе на следниов начин :

- по уредно доставено барање од Договорниот орган за воведување во работа, кое ќе ги содржи сите потребни податоци за несметано изведување на работата, а во зависност од потребите на истиот (сукцесивно), согласно Програмата за уредување на простор во рурални подрачја за 2020 год., донесена од Советот на Општина Кочани и Предмер пресметката, а најмалку десет излегувања на терен по неколку дена, додека за расчистување на одрони, ќе се излегува по потреба.

Во случај на потреба од расчистување на одрони, машините треба да се на терен за расчистување во рок од три часа од моментот на добиено известување (писмено/телефонски) од страна на овластено лице од Договорниот орган.

Набавката ќе биде сукцесивна, за период од 12 месеци сметано од денот на потпишувањето на договорот за јавна набавка.

Наравувачот ќе го воведе Изведувачот во работа во рок од 7 /седум/ дена по стапување на сила на овој договор.

Ако Изведувачот не ги започне работите веднаш по воведувањето во работата, Наравувачот ќе му остави дополнителен примерен рок од 3 /три/ дена за започнување на работите.

Ако Изведувачот ниту во рокот од ст. 3 на овој член, не започне со изведување на работите, Наравувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штетата.

Во текот на изведување на работите, ќе се утвдува квалитетот и квантитетот на истите.

### **Член 11**

Ако постои оправдано сомневање дека работите ќе бидат изведени во договорениот рок, Наравувачот има право да побара од Изведувачот да превземе потребни мерки со кои се обезбедува соодветно забрзување на работите и нивно усогласување со договорениот план на градењето.

### **Член 12**

Изведувачот има право да бара продолжување на рокот за изведување на работите во случај во кој поради променети околности или неисполнување на обврските од Наравувачот бил спречен да ги изведува работите.

Продолжувањето на рокот се определува според траењето на пречката, со тоа што рокот се продолжува и за времето потребно за повторното започнување на работите и за евентуалното поместување на работите во понеповолно годишно време.

Како причини, поради кои, во смисла на ст. 1 од овој член, може да се бара продолжување на роковите, се сметаат особено:

- 1) природни настани (пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите и сл.);
- 2) мерките предвидени со акти на надлежните органи;
- 3) задоцнување на воведувањето на Изведувачот во работата;
- 4) непредвидените работи за кои Изведувачот при склучување на договорот не знаел ниту можел да знае дека мораат да се изведат;

### **Член 13**

Изведувачот е должен барањето за продолжување на рокот да го поднесе до Наравувачот штом ќе дознае за причината поради која рокот може да се продолжи.

## *Обврски на Изведувачот*

### **Член 14**

Изведувачот е должен работите од чл. 1 на овој Договор да ги изведе на начин и во роковите што се определени со овој Договор, прописите и правилата на струката, а согласно Предмер-пресметката, составен дел на овој Договор.

### **Член 15**

Изведувачот е должен на објектот да води градежен дневник и градежна книга (со пропишана форма) кои ќе бидат потпишани од Надзорот на градба.

### **Член 16**

За изведување на работите, предмет на овој Договор, Изведувачот се обврзува да обезбеди стручни, квалификувани и овластени лица, согласно Законот за градење, подзаконските акти и доставената понуда.

За изведување на работите, предмет на овој Договор, Изведувачот е должен да именува раководен инженер на градилиштето – одговорно лице, како и инженери за одделни видови работи и за тоа писмено да го извести Нарачувачот, на денот на воведувањето во работа.

### **Член 17**

Изведувачот е должен на градилиштето да презема мерки заради обезбедување на сигурноста на објектот и на работите, опремата, уредите и инсталациите, работниците, минувачите, сообраќајот, соседните објекти и околината.

Ако на исто градилиште работи изведуваат повеќе изведувачи, секој изведувач презема мерки на заштита и ја обезбедува сигурноста на работите што тој ги изведува.

Трошоците за спроведување на мерките од ст. 1 и 2 на овој член, ги поднесува Изведувачот што ги презема тие мерки.

### **Член 18**

Од почетокот на изведувањето до предавањето на работите на Нарачувачот, Изведувачот на погоден начин ги обезбедува и чува изведените работи, опрема и материјали од оштетување, пропаѓање, однесување или уништување.

Ако на исто градилиште работи изведуваат повеќе изведувачи , секој од нив ги обезбедува и чува своите работи, опрема и материјали.

Изведувачот ги поднесува трошоците на обезбедувањето и чувањето на изведените работи, опрема и материјали и на ризикот на нивното оштетување, уништување, однесување и пропаѓање.

## *Обврски на Нарачувачот*

### **Член 19**

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на Изведувачот во работа со што би се овозможило несметано изведување на работите.

### **Член 20**

Нарачувачот е должен, по склучувањето на Договорот, да го воведе Изведувачот во работа.

Воведувањето на Изведувачот во работа опфаќа, особено:

1) предавање на градилиштето, под кое, зависно од предметот на Договорот, се подразбира обезбедување на Изведувачот право на пристап на градилиштето;

За воведувањето на Изведувачот во работа се составува посебен Записник и тоа се констатира во градежниот дневник.

## **Надзор на изведување на работите**

### **Член 21**

Наравачувачот има право да врши надзор на изградба над работите на Изведувачот заради проверување и обезбедување на нивно уредно изведување, особено во поглед на видот, количеството и квалитетот на работите, на материјалните и опремата и на предвидените рокови.

Заради вршење на надзор на изградба Наравачувачот има право на пристап на градилиштето, во работилниците, погоните и местата за складирање на материјалите.

Надзорот над градба, го врши надзорниот инженер што ќе го определи Наравачувачот.

За надзорниот инженер што е определен да врши надзор на изградба и за неговите овластувања Наравачувачот го известува Изведувачот.

Изведувачот е должен да му овозможи на Наравачувачот вршење на надзор на изградба.

### **Член 22**

Забелешките во поглед на начинот на изведувањето на работите, на употребениот материјал или на текот на изведувањето на работите Наравачувачот е должен без одлагање да му ги соопшти на Изведувачот.

Сите забелешки и наоди од Наравачувачот се соопштуваат во писмена форма и се запишуваат во градежниот дневник.

### **Член 23**

Изведувачот е должен да постапи по сите основни барања од Наравачувачот поднесени во врска со вршењето на стручниот надзор.

## **Гарантен период**

### **Член 24**

Изведувачот гарантира дека изведените работи во времето на примопредавањето ќе се во согласност со договорот, прописите и правилата на струката и дека нема да има мани што ќе ја оневозможуваат или намалуваат нивната вредност или нивната подобност за редовна употреба.

Гарантниот период за квалитетот на изведените работи изнесува **12 / дванаесет / месеци.**

Гарантниот период започнува да тече од примопредавањето на изведените работи или на дел од изведените работи, а ако користењето на истите започнало пред примопредавањето - од почетокот на користењето без надоместок да ги отстранува сите недостатоци кои произлегуваат од нестручно и неквалитетно изведување на работите.

## **Гаранција за квалитетно извршување на Договорот**

### **Член 25**

Согласно Известување од Наравачувачот бр.05-407/2 од 17.03.2020 год., Изведувачот во благовремен рок достави банкарска гаранција за квалитетно извршување на Договорот бр.LG9351 во еден оригинален примерок издадена од Уни банка АД Скопје, со важност од 24.03.2020 год. до 31.04.2021 год. на износ од 79.650,00 ден., со која се обврзува дека навремено, квалитетно и според условите од договорот ќе ги изврши работите кои се предмет на овој договор.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполнi некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот, Носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализацирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на Договорниот орган.

### ***Времетраење на важност на договорот***

#### **Член 26**

Времетраење на важноста на овој Договор претставува времето кога ќе бидат исполнети обврските кои што со овој Договор ги имаат превземено договорните страни, но не подоцна од 12 месеци, сметано од денот на воведувањето во работа од страна на Нарачателот и констатирано на Записник за воведување во работа, односно по доставување на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот од страна на Изведувачот.

[вообичаено времетраење на договорот е времетраењето до конечно завршување на договорените работи или исцрпување на средствата утврдени за реализација на конкретниот договор].

### ***Услови за прекинување или раскинување на договорот***

#### **Член 27**

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска, другата договорната страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопши на другата договорна страна без одлагање.

Договорот не може да се раскине поради не исполнување на незначителен дел од обврската.

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.

### ***Решавање на спорови***

#### **Член 28**

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусобно договарање. Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред стварно и месно надлежен суд

### ***Завршни и општи одредби***

#### **Член 29**

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма ,ако се потпишани од двете договорни страни и ако се во согласност со Законот за јавните набавки и другите важечки прописи во РМ.

### Член 30

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

### Член 31

Овој Договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци, од кои 4 (четири) примероци за Нарачувачот и 2 (два) примероци за Изведувачот, а стапува на сила на денот на потпишувањето од двете договорни страни.



за Изведувачот  
Управител,  
  
(*Dimitrije Jordanov*)




за Нарачувачот  
Градоначалник,  
  
(*Nikolche Iliev*)

Составен дел на овој Договор е :

- првична/конечна предмер-пресметка согласно Извештај од е-аукција

Изработил: Соработник за поддршка и преирање на документација за водење на постапки за јавни набавки – Татјана Крстова  
Контролидал : Помошник раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште – Влатко Димитров



Предмер-пресметка  
Пробивање и прочистување на патишта во рурални подрачја

Реден бр.	Опис на работите	мерна единица	количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ
1.	Пробивање на патишта со булдожер со утовар и транспорт на вишок земја до 20км од местото на пробивање	м³	800	60,00	48.000,00
2.	Ископ на карпа со кљукач монтиран на багер со утовар и транспорт на карпа на оддалеченост до 20 км	м³	150	120,00	18.000,00
3.	Порамнување на патишта со грејдер	км	90	8.000,00	720.000,00
4.	Прочистување на патишта со булдожер	км	30	8.000,00	240.000,00
5.	Расчистување на одрони со утоварувач	часа	40	1.500,00	60.000,00
6.	Набавка, транспорт и распостилање на тампон дробеник	м³	90	600,00	54.000,00
7.	Ископ на земјени маси со багер со утовар и транспорт на вишок земја до 20 км	часа	140	1.500,00	210.000,00
				ВКУПНО без ДДВ:	1.350.000,00

за Изведувачот  
**Управител,**  
**(Димитрија Јорданов )**

за Нарачувачот  
**Градоначалник ,**  
**(Николче Илијев )**

Изработил:Соработник за поддршка и пређирање на документација за водење на постапки за јавни набавки – Татјана Крстова  
Контролиран : Помошник раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште – Влатко Димитров

*Татјана Крстова*